

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
ул. 1732 бр. 1 (Градски Парк)
1000 Скопје, Македонија
Тел/Факс: +389 71303748 / +389 23131139
е-маил: office@judo.org.mk
www.judo.org.mk



JUDO FEDERATION OF MACEDONIA
ул. 1732 br. 1 (Gradski Park)
1000 Skopje, Macedonia
Tel/Faks: +389 71303748 / +389 23131139
email: office@judo.org.mk
www.judo.org.mk

Скопје, 19.11.2018 година

ПРОПОЗИЦИИ

ЗА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ЏУДО ЗА ДЕЦА 2018

- ❖ Првенството ќе се одржи во спортската сала при ООУ „НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА - ДУЊА“ - Скопје со адреса на Ул. Михаил Чаков бр.9 (Општина - Кисела Вода) на **02/12/2018 година (недела)**, во организација на ЏФМ и техничка организација на ЏК “Суперџудо “ – Скопје, ЏК “Работнички” - Скопје и ЏК “Ипон” - Скопје.

Џудо клубовите за официјалното мерење може да пријават неограничен број џудисти.

➤ **Право на учество** имаат џудисти родени 2008, 2009 и една старосна категорија помлади 2009 и 2010 година кои се регистрирани во ЏФМ во 2018 година и имаат заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци, кај специјалист по спортска медицина, сите други немаат право на настап.

➤ **Тежински категории:**

- Момчиња: 22, 25, 27, 30, 34, 38, 42, 46 ,50 +50 кгр. =10 категории
- Девојчиња: 21, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 +48 кгр. =9 категории

➤ **Програма:**

Контролно мерење	08:00 – 08:15 часот
Пријавување на екипите	08:15 – 08:30 часот
<u>ОФИЦИЈАЛНО МЕРЕЊЕ</u>	<u>08:30 – 09:15 ЧАСОТ</u>
Ждрепка	09:15 – 10:30 часот
Свечено отварање	10:30 – 11:00 часот
Почеток на натпреварите	11:00 часот

Траење на борбите 1 минута

Натпреварите ќе се одржат по систем соодветно по бројот на пријавените натпреварувачи по категорија.

- Пријавување на клубовите за учество на државното првенство за сениори-ки е задолжително од причини што Натпреварувачката комисија треба да ги обработи податоците за учесниците, со цел електронско водење и ждребање на натпреварот, пријавувањето трае најдоцна до 29/11/2018 година (четврток) на:

✓ e-mail: office@judo.org.mk

Екипите кои нема да достават пополнета пријава со сите барани податоци (име презиме, категорија, датум на раѓање) во рокот, за да пријават натпреварувачи на лице место ќе треба да платат по 300,00 денари по натпреварувач.

Ве замолуваме да се придржувате кон сатницата, нема да биде толерирано каснење на Екипите.

Џудо Федерација на Македонија

Натпреварувачка комисија

Претседател,

Никола Божиновски с.р.

